

Во дигиталната архива на медиумската библиотека [www.newsNIK.com.mk](http://www.newsNIK.com.mk) се наоѓаат 120.000 индексирани и класифицирани објавени статии од дневниот печат од оваа година, од кои повеќе од 15.000 се преведени на англиски јазик.

**Internacional NIK континуирано работи на она што го почна во март годинава. По шестмесечниот тест период од официјалната промоција на "newsNIK" од таму прават сериозни чекори, докажувајќи ја својата намера и доближувајќи ја реалноста на трендот на дигиталните библиотеки и архиви и во Македонија.**

Пишува: Милева ЛАЗОВА

По промовирањето на првата медиумска дигитална библиотека и архива "newsNIK", која на Интернет пребарувачите им овозможува скратување на времето и олеснување на пристапот кон сите информации објавени во оригинална форма, не само во домашните медиуми, туку и во оние од регионот, сега на сите потенцијални корисници во текот на денот им е овозможено континуирано следење на најновите вести од насловните страници на дневните весници, проследени со останатите информации од политиката, економијата, бизнисот, културата и забавата од печатените медиуми во РМ, преведени на англиски јазик.

Медиумската библиотека и дигитална архива [www.newsNIK.com.mk](http://www.newsNIK.com.mk) почна со промотивна дистрибуција по електронска пошта на дневен преглед на медиумски информации, преведени на англиски јазик, до сите странски компании, дипломатски претставништва, мисии и интернационални организации во земјава. Покрај ова, тековните преведени статии самостојно ќе можат да се следат и на веб-сајтот: [www.newsNIK.com.mk](http://www.newsNIK.com.mk), каде што има и архива во која можат да се пронајдат и било кои други преведени статии од оваа година.

Следејќи го трендот на странски информации, "newsNIK" на сите страници во Република Македонија им овозможува независно и самостојно да ги следат дневните информации, кои се публикувани во

печатените медиуми, на тој начин почнувајќи да ја урива јазичната бариера и овозможувајќи унифицираност во следењето на медиумските информации и на англиски јазик.

Во дневниот преглед се застапени новинарски статии до кои има назнака на медиумот, датумот на објава, рубрика и страница. Истите можат да се прочитаат во изворна форма, на македонски, но и преведени на англиски јазик. Текстот е

лат од Internacional NIK.

Во дигиталната архива на медиумската библиотека [www.newsNIK.com.mk](http://www.newsNIK.com.mk) се наоѓаат 120.000 индексирани и класифицирани објавени статии од дневниот печат од оваа година, од кој повеќе од 15.000 се преведени на англиски јазик. По барање на клиентите ќе се врши и превод (во рок од два часа од моментот на барањето во текот на работното време), на било која новинарска статија, објавена во печате-

## "NEWSNIK" ЈА УРИВА ПРВАТА ЈАЗИЧНА ПРЕЧКА

проследен со скенирана и дигитално архивирана слика од страницата на весникот.

"Цел ни е во текот на промотивниот период да настојваме што повеќе странски институции, компании и претставништва

**Во првата фаза од имплементирањето на услугите почнаа со сервисирање и со објавување објави содржани во дневните весници, дел од неделниците на територијата на Македонија, како и дел од печатените медиуми во Србија и во Хрватска. Продолжија во втора фаза каде што се опфаќаат сите останати неделници, месечници и списанија од Република Македонија, како и печатените медиуми од Србија и од Хрватска.**

**Во третата фаза е предвидено да ја прошират оваа дејност и во останатите земји на Балканот, така што сега освен Србија и Хрватска ќе ги опфатат Бугарија, Косово и Албанија.**

во РМ да бидат на дневна база навремено информирани за сите настани во земјава и да им се овозможи севкупен увид во вестите објавени во дневниот печат", ве-

ните медиуми во РМ во изминатите две години.

Инаку, Internacional NIK е меѓународна компанија за сервисни информации чија основна дејност претставува секојдневното интегрирање, генерирање и објавување на објави од сите постојни печатени и електронски медиуми од нашава држава и од државите на Балканот, достапни преку Интернет мрежата во нивен неизмен облик.

"NewsNIK" како дел на Internacional NIK е единствен локатор и патоказ кон сите типови информации, објави, огласи, содржини од различен карактер, кои секојдневно се објавуваат во печатените и во електронските медиуми во нивна изворна форма и големина. Internacional NIK ја понуди единствената дигитална медиумска архива во Македонија и на Балканот, која располага со индексирани и класифицирани обработени статии сместени во единствена база на податоци за сите публикувани медиумски статии, кои ги прави достапни преку Интернет мрежата каде корисниците самостојно можат да пристапуваат кон информациите заради изработка на натамошни коментари, анализи и слично.

Нивни корисници се компании, организации, агенции, владини и невладини институции, односно сите оние на кои брзината и достапноста на информациите им претставува значајна алатка во деловното опкружување во кое дејствуваат.